

Врз основа на член 191 став (5), а во врска со член 241 став (2) од Законот за енергетика* („Службен весник на Република Македонија“ бр.96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.96/19) и член 10 ставови (6) и (8) од Правилникот за повластени производители коишто користат повластена тарифа („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.116/19 и 93/21), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 17 март 2022 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖНОСТА НА РЕШЕНИЕТО ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. Со ова решение важноста на Решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија УП1 бр. 08-35/15 („Службен весник на Република Македонија“ бр.58/15, 166/15, 170/16, 58/17, 116/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.84/19, 43/21, 109/21 и 251/21) на Друштвото за изградба и оперирање со хидроцентрали ПЦЦ НЕВ Хидро ДООЕЛ Скопје, се продолжува до 23 август 2022 година согласно Анекс на договор за концесија за вода за изградба на мали хидроелектрични централи за производство на електрична енергија со бр. 12-7719/1 од 4 септември 2012 година склучен помеѓу Друштвото за изградба и оперирање со хидроцентрали ПЦЦ НЕВ Хидро ДООЕЛ Скопје со бр. 03-38/1 од 28 февруари 2022 година и Министерството за економија со бр.12-969/1 од 24 февруари 2022 година, со кој е продолжен рокот за започнување со комерцијална работа на објектот.
2. Ова решение да се достави до Друштвото за изградба и оперирање со хидроцентрали ПЦЦ НЕВ Хидро ДООЕЛ Скопје, Министерството за економија, Министерството за животна средина и просторно планирање, Агенцијата за енергетика на Република Северна Македонија, операторот на пазарот на електрична енергија и операторот на електродистрибутивниот систем.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

Образложение

Друштвото за изградба и оперирање со хидроцентрали ПЦЦ НЕВ Хидро ДООЕЛ Скопје со седиште на ул. Коста Шахов бр.12/2 Скопје-Центар согласно член 10 став 2 од Правилникот за повластени производители коишто користат повластена тарифа на 2 февруари 2022 година до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) поднесе Барање за продолжување на важноста на решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија УП1 бр. 08-35/15.

Регулаторната комисија за енергетика на 8 април 2015 година одржа седница на која донесе Решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за хидроелектроцентралата „Крива Река“ со реф.бр. 123, со планирана моќност од 1638 KW (согласно Договорот за концесија за вода за изградба на хидроелектроцентралата „Крива Река“ со реф.бр. 123, склучен помеѓу Друштвото за изградба и оперирање со хидроцентрали ПЦЦ НЕВ Хидро ДООЕЛ Скопје со бр. 07 од 04.09.2012 година и Министерството за економија со бр.12-7719/1 од 03.09.2012 година) и со локација на водотекот на Крива Река, Општина Крива Паланка, на Друштвото за изградба и оперирање со хидроцентрали ПЦЦ

НЕВ Хидро ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. Коста Шахов бр.12/2, Скопје, УП1 бр. 08-35/15 од 08.04.2015 година, објавено во „Службен весник на Република Македонија“ бр.58/15.

Регулаторната комисија за енергетика на 22 септември 2015 година одржа седница на која донесе Решение за продолжување на важноста на решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за хидроелектроцентралата „Крива Река“ со реф.бр. 123, на Друштвото за изградба и оперирање со хидроцентрали ПЦЦ НЕВ Хидро ДООЕЛ Скопје, со кое важноста се продолжува до 03.09.2016 година (согласно Анекс на договорот за концесија за вода за изградба на хидроелектроцентралата „Крива Река“ со реф.бр. 123, склучен помеѓу Друштвото за изградба и оперирање со хидроцентрали ПЦЦ НЕВ Хидро ДООЕЛ Скопје со бр. 03-27/3 од 14.09.2015 година и Министерството за економија со бр.12-5653/1 од 14.09.2015 година), УП1 бр. 08-35/15, објавено во „Службен весник на Република Македонија“ бр.166/15.

Регулаторната комисија за енергетика на 5 септември 2016 година одржа седница на која донесе Решение за продолжување на важноста на решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за хидроелектроцентралата „Крива Река“ со реф.бр. 123, на Друштвото за изградба и оперирање со хидроцентрали ПЦЦ НЕВ Хидро ДООЕЛ Скопје, со кое важноста се продолжува до 08.03.2017 година (согласно Анекс на договорот за концесија за вода за изградба на хидроелектроцентралата „Крива Река“ со реф.бр. 123, склучен помеѓу Друштвото за изградба и оперирање со хидроцентрали ПЦЦ НЕВ Хидро ДООЕЛ Скопје со бр. 03-27/3 од 14.09.2015 година и Министерството за економија со бр.12-5653/1 од 14.09.2015 година), УП1 бр. 08-35/15, објавено во „Службен весник на Република Македонија“ бр.170/16.

Регулаторната комисија за енергетика на 16 април 2017 година одржа седница на која донесе Решение за продолжување на важноста на решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за хидроелектроцентралата „Крива Река“ со реф.бр. 123, на Друштвото за изградба и оперирање со хидроцентрали ПЦЦ НЕВ Хидро ДООЕЛ Скопје, со кое важноста се продолжува до 23.06.2018 година (согласно Анекс на договорот за концесија за вода за изградба на хидроелектроцентралата „Крива Река“ со реф.бр. 123, склучен помеѓу Друштвото за изградба и оперирање со хидроцентрали ПЦЦ НЕВ Хидро ДООЕЛ Скопје со бр. 03-43/8 од 10.05.2017 година и Министерството за економија со бр.12-2155/1 од 09.05.2017 година, согласно кој концесионерот треба да започне со комерцијална работа најдоцна до 23.06.2018 година), УП1 бр. 08-35/15, објавено во „Службен весник на Република Македонија“ бр.58/17.

Регулаторната комисија за енергетика на 22 јуни 2018 година одржа главна седница на која донесе Решение за продолжување на важноста на решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за хидроелектроцентралата „Крива Река“ со реф.бр. 123, на Друштвото за изградба и оперирање со хидроцентрали ПЦЦ НЕВ Хидро ДООЕЛ Скопје, со кое важноста се продолжува до 13.09.2018 година (согласно Анекс на договорот за концесија за вода за изградба на мали хидроелектроцентрали за производство на електрична енергија со бр.12-7719/1 од 04.09.2012, склучен помеѓу Друштвото за изградба и оперирање со хидроцентрали ПЦЦ НЕВ Хидро ДООЕЛ Скопје со бр. 03-131/8 од 04.10.2017 година и Министерството за економија со бр.12-4739/1 од 04.10.2017 година, согласно кој концесионерот треба да започне со комерцијална работа најдоцна до 13.09.2018 година), УП1 бр. 08-35/15, објавено во „Службен весник на Република Македонија“ бр.116/18.

Регулаторната комисија за енергетика на 18 април 2019 година одржа седница на која донесе Решение за продолжување на важноста на решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за хидроелектроцентралата „Крива Река“ со реф.бр. 123, на Друштвото за изградба и оперирање со хидроцентрали ПЦЦ НЕВ Хидро ДООЕЛ Скопје, со кое важноста се продолжува до 20 јануари 2020 година (согласно Анекс на договорот за

концесија за вода за изградба на мали хидроелектроцентрични центри за производство на електрична енергија со бр.12-7719/1 од 04.09.2012, склучен помеѓу Друштвото за изградба и оперирање со хидроцентрали ПЦЦ НЕВ Хидро ДООЕЛ Скопје со бр. 03-51/1 од 15.04.2019 година и Министерството за економија со бр.12-2259/1 од 12.04.2019 година, согласно кој концесионерот треба да започне со комерцијална работа најдоцна до 20.01.2020 година), УП1 бр. 08-35/15, објавено во „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.84/19.

Регулаторната комисија за енергетика на 18 февруари 2021 година одржа седница на која донесе Решение за продолжување на важноста на решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за хидроелектроцентралата „Крива Река“ со реф.бр. 123, на Друштвото за изградба и оперирање со хидроцентрали ПЦЦ НЕВ Хидро ДООЕЛ Скопје, со кое важноста се продолжува до 8 март 2021 година (согласно Анекс на договорот за концесија за вода за изградба на мали хидроелектроцентрични центри за производство на електрична енергија со бр.12-7719/1 од 04.09.2012, склучен помеѓу Друштвото за изградба и оперирање со хидроцентрали ПЦЦ НЕВ Хидро ДООЕЛ Скопје со бр. 03-154/1 од 29.12.2020 година и Министерството за економија со бр.12-8833/1 од 24.12.2020 година, согласно кој концесионерот треба да започне со комерцијална работа најдоцна до 08.03.2021 година), УП1 бр. 08-35/15, објавено во „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.43/21.

Регулаторната комисија за енергетика на 12 мај 2021 година одржа седница на која донесе Решение за продолжување на важноста на решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за хидроелектроцентралата „Крива Река“ со реф.бр. 123, на Друштвото за изградба и оперирање со хидроцентрали ПЦЦ НЕВ Хидро ДООЕЛ Скопје, со кое важноста се продолжува до 15 август 2021 година (согласно Анекс на договорот за концесија за вода за изградба на мали хидроелектроцентрични центри за производство на електрична енергија со бр.12-7719/1 од 04.09.2012, склучен помеѓу Друштвото за изградба и оперирање со хидроцентрали ПЦЦ НЕВ Хидро ДООЕЛ Скопје со бр. 03-42/1 од 26.04.2021 година и Министерството за економија со бр.12-2145/2 од 23.04.2021 година, согласно кој концесионерот треба да започне со комерцијална работа најдоцна до 15.08.2021 година), УП1 бр. 08-35/15, објавено во „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.109/21.

Регулаторната комисија за енергетика на 4 ноември 2021 година одржа седница на која донесе Решение за продолжување на важноста на решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за хидроелектроцентралата „Крива Река“ со реф.бр. 123, на Друштвото за изградба и оперирање со хидроцентрали ПЦЦ НЕВ Хидро ДООЕЛ Скопје, со кое важноста се продолжува до 15 февруари 2022 година (согласно Известување од Министерството за економија бр.12-4250/4 од 2 ноември 2021 година, во кое е наведено дека е продолжен рокот за започнување со комерцијална работа на објектот), УП1 бр. 08-35/15 од 4 ноември 2021 година, објавено во „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.251/21.

По однос на Барањето за продолжување на важноста на Решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за хидроелектроцентралата „Крива Река“ со реф.бр. 123, на Друштвото за изградба и оперирање со хидроцентрали ПЦЦ НЕВ Хидро ДООЕЛ Скопје, заведено под архивски број УП1 бр. 08-35/15 од 2 февруари 2022 година, Регулаторната комисија за енергетика на 15 февруари 2022 година донесе Решение со кое постапката се прекинува се до добивање на мислење од Влада на Република Северна Македонија односно Министерството за економија дали рокот за почеток со комерцијална работа на хидроелектроцентралата „Крива Река“ со реф.бр. 123 ќе биде продолжен односно дали ќе биде склучен нов анекс на договорот за концесија.

Друштвото за изградба и оперирање со хидроцентрали ПЦЦ НЕВ Хидро ДООЕЛ Скопје на 10 март 2022 година достави Анекс на договор за концесија за вода за изградба на мали хидроелектрични центри за производство на електрична енергија со бр. 12-7719/1 од

4 септември 2012 година склучен помеѓу Друштвото за изградба и оперирање со хидроцентрали ПЦЦ НЕВ Хидро ДООЕЛ Скопје со бр. 03-38/1 од 28 февруари 2022 година и Министерството за економија со бр.12-969/1 од 24 февруари 2022 година, согласно кој концесионерот треба да започне со комерцијална работа најдоцна до 23 август 2022 година.

По доставената документација, Регулаторната комисија за енергетика утврди дека поднесеното барање за продолжување на важноста на решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за хидроелектроцентралата „Крива Река“ со реф.бр. 123 е комплетно и оправдано, и ја продолжи постапката со одржување на седница на којашто се одлучи како во диспозитивот на ова решение.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение може да се поведе управен спор во рок од 30 дена од денот на доставувањето.

УП1 бр. 08-35/15
17 март 2022 година
Скопје

**ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА
ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ НА РЕПУБЛИКА
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА**

Марко Бислимоски